

# VILLA RIGAS

## Nidri

RIGAS Apartments е одличен објект, лоциран во првата линија на Нидри. Од едната страна достапен преку главната улица во Нидри, а од другата страна со само триесет метри оддалеченост од убавата плажа, Ригас сосема сигурно ќе го заслужи вашето внимание. Во својот состав брои неколку студија за сместување и повеќе соби кои нудат хотелски тип на сместување. Исклучително добро организираниот сервис, како и близината до градските и летните содржини, овој објект го прават наинтересен во овојгодишната понуда за Лефкада. Студијата се воглавно двокреветни или со помошно легло, а опремени се со сопствена мини кујна, ТВ, клима, тоалет и балкон.

ЛЕФКАДА	наем	МАЈ			ЈУНИ				ЈУЛИ			АВГУСТ			СЕПТЕМВРИ			
соба / студио / апартман (7 или 9 ноќевања)	термин	18	25	1	8	15	22	29	8	17	26	4	13	22	31	7	14	21
	ноќевања	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	7	7	7	7
RIGAS "B" (tv, ac*) Нидри	STD 1/2 (2 лица)	99	123	154	177	204	233	345	396	436	480	480	480	399	260	217	173	139
	до 31.Март	93	115	144	165	190	217	321	369	406	447	447	447	372	242	202	161	130
	STD 1/2+exb (3 лица)	103	129	161	185	212	244	361	414	455	502	502	502	418	271	226	180	145
	до 31.Март	96	120	150	173	198	227	336	386	424	467	467	467	389	253	211	168	135

Цените се однесуваат за наем на студио или апартман, за 7 или 9 ноќевања (без превоз)

**Попуст -30 €** при резервација на пакет аранжман (сместување + автобуски превоз).

Цените се изразени во EUR за уплата во денарска противвредност (1 EUR = 62 MKD)

## ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ:

-За употреба на клима уред (ac\*) во SPIROS се доплатува во објектот (каде што е достапен)

- Доплата за туристичка такса 0,5 € - 1 € по соба на ден (се плаќа во објектот)
- За уплата на две смени одобруваме попуст од 10% на втората смена.

\*\* Во студио/апартман дозволено е сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволениот број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител, со одобрение од сопственикот на објектот.

- Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)

---

### **АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ: 55 € (40 € за деца 2-12 год.)**

---

#### **ВАЖНИ НАПОМЕНИ:**

- \* Организаторот не одговара за квалитетот на интернет конекцијата во местото и објектот на престој.
- \* Собите се превземаат од 14:00 часот по локално време на денот на доаѓање. Собите се напуштаат до 09:00 часот по локално време на денот на заминување.
- \* Бројот на лица кои се сместуваат во собите треба да е соодветен на лицата наведени во ваучерот кој го издава организаторот на патување. Сопственикот нема да дозволи сместување на ненајавени лица.
- \* Цените се објавени во Ценовник бр.2 за Грција, апартмани 2019, со важност до 30.04.2019 година.

\* Цените со попуст важат за резервација и 50% нерезервационна уплата до 15.02.2019 година.

\* При промена на цените (зголемување на цените со објавување на нов ценовник) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.

\* Во случај на објавување на т.н. Last Minute специјални понуди пред отпочнувањето на аранжманот (поради отказ од клиент, намалена цена од сопственикот за одреден термин, недоволна продажба и сл.) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.

\* При отказ на аранжманот уплатен по редовни цени, важат условите за отказ објавени во описот на аранжманот или во Општите услови на патување.

Препорачуваме "Осигурување од ризик - отказ на аранжман" !

#### **НАПОМЕНА:**

- Превозот со автобус се извршува до туристичката дестинација, до соодветно место за запирање на автобусот според локалните сообраќајни услови.
- Организаторот не гарантира превоз до самиот објект на сместување.
- Патниците самостојно го пренесуваат својот багаж од местото на запирање до објектот.